

ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: **04/2017**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Царинска управа на РМ**

I.1.2) Адреса: **Лазар Личеноски бр. 13**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Горан Кузевски** Адреса на е-пошта: **goran.kuzevski@customs.gov.mk** Телефон/Факс: **02 3 171779/**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат
На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Сервисирање на возила

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: **9.322.034,00**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): **Не**

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: **Сервисирање на службени возила на Царинска Управа на РМ**

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН): **Да**

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра	Опис
50112200-5	Услуги за одржување на автомобили

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Да**

Дел број	Опис на делот за набавка
1	Сервисирање на возила од марка WOLKSVAGEN

2	Сервисирање на возила од марка SKODA
3	Сервисирање на возила од марка OPEL
4	Сервисирање на возила од марките HONDA, LAND ROVER, MAZDA, MERCEDES.
5	Сервисирање на возила од марка PEUGEOT

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Дозволено е поднесување на алтернативни понуди: **Не**

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **24**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: **Да**

Дополнителни информации за причините за намалување на роковите на постапката за доделување на договор за јавна набавка

- **намалување на роковите поради итни причини**

- договорниот орган има објавено претходно индикативно известување

- договорниот орган ја има објавено целокупната тендерска документација на интернет адреса

<https://e-nabavki.gov.mk>

Дополнително образложение

-

III.3) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.4) Електронска постапка? **Да**

III.5) Дали ќе се користи електронска аукција? **Да**

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за независна понуда: **Да**

IV.1.2) Гаранција на понудата: **Не**

IV.1.3) Изјава за сериозност: **Да**

IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: **Да [5.00 %]**

IV.1.5) Авансно плаќање: **Не**

IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): **Не**

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи - изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:

Документ за регистрирана дејност

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:

Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:

IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор:

- листа на главни услуги на понудувачите или кандидатите извршени во последните 3 (три) години со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори) со обезбедување на 1 (една) потврда за извршена услуга издадена од примател или доколку таква потврда не може да се обезбеди од причина вон контрола на економскиот оператор, само со негова изјава за извршена услугач - изјава дека располага со покриен сервисен центар, 4 (четири) авто-дигалки, најмалку три работни станици и опрема за дијагностицирање на современи електронски системи доколку се вградени во возилатач - изјава дека располага со потребниот број на стручни лица за извршување на услугите кои се предмет на набавката (извршни лица, дијагностичари, технички персонал) за целиот период на времетраење на договоротч - изјава дека при извршување на предметната услуга ќе вградува нови, неупотребувани, оригинални резервни делови или нивни еквивалентич - изјава дека понудувачот ќе ја има на располагање потребната залиха на резервни делови за извршување на поправките и одржување на возилата - изјава дека располага со центри за одржување и поправка на возила на територија на Град Скопје - изјава за квалитетот и гаранција на извршената услуга (за вградени делови и работна рака) за временски период од минимум 6 (шест) месеци од денот на извршување на услугата која е предмет на набавка.

Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:

да има искуство од релевантни претходно извршени услуги кои успешно се реализирани во последните 3 (три) години - да располага со центар за одржување и поправка на возила и да располага со потребни средства, 4 (четири) авто дигалки, покриен сервисен простор, најмалку три работни станици, апарат и софтвер за дијагностицирање на дефекти на електронските системи доколку се вградени во возилатач - да располага со потребниот број на лица, стручни и обучени за извршување на услугите кои се предмет на набавката (извршни лица, дијагностичари, технички персонал)ч - при извршување на услугите економскиот оператор треба да вградува нови, неупотребувани, оригинални резервни делови или нивни еквивалентич - Понудувачот треба да ја има на располагање потребна залиха на резервни делови за извршување на услугите на сервис, поправка и одржување на возилатач - Понудувачот треба да располага со центри за одржување и поправка на возилата на територија на Град Скопје - да гарантира за квалитетот на извршената услуга (вклучувајќи ги и резервните делови) за временски период од минимум 6 (шест) ме-сеци од денот на извршување на услугата која е предмет на набавка (за делот за кој поднесува понуда).

IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет:

IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина:

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до **31.05.2017 во 12:00 часот**

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: **25.05.2017 15:30**

V.3) Период на важност на понудата: **730** денови

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите

31.05.2017 во 12:00 Место: Царинска управа на РМ, ул. Лазар Личеноски бр.13, 1000 Скопје

V.3) Дополнителни информации

V.4) Датум на објава: **20.04.2017**

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ